



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 9 септември 1967
Скопје
Број 30

Претплатата за 1967 год. изнесува 45 (4.500) дин. Овој број чини 0,40 (40) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16.

300.

Врз основа на член 120 став 4 од Законот за измени и дополненија на Законикот за кривичната постапка („Службен лист на СФРЈ“ бр. 23/67), Републичкиот секретаријат за правосудство донесува

РЕШЕНИЕ

Работите од надлежноста на Советот предвиден во член 18 став 3 од Законикот за кривичната постапка на поедини општински судови ќе ги вршат советите на окружните судови предвидени во член 20 став 2 од ЗКП и тоа:

1. Советот на Окружниот суд во Битола работите од надлежноста на советите на општинските судови во Крушево и Ресен;

2. Советот на Окружниот суд во Скопје работите од надлежноста на советите на општинските судови во Гевгелија, Дебар, Кавадарци, Кратово и Крива Паланка;

3. Советот на Окружниот суд во Штип работите од надлежноста на советите на општинските судови од Берово, Делчево, Радовиш и Св. Николе.

4. Ова решение влегува во сила на 1. I. 1968 година.

Број 01—727

31. VIII. 1967 година

Скопје

Републички секретар
за правосудство,
Таип Таипи, с. р.

КОНКУРСИ

Врз основа на одредбите на Основниот закон за изградба на инвестиционите објекти, Правилникот за начинот и постапката за одстапување изградба на инвестиционите објекти и Одлуката на Работничкиот совет на „Електростопанство“ — Претпријатие за производство и пренесување на електрична енергија — Скопје, распишува

КОНКУРС

за подобност на изведувачите за изградба на ХЕ Калиманци

1. Предмет на остапување се следните работи:

1. 1 Градежните и градежно-занајтчиските работи на:

- доводните органи,
- машинска зграда и машински круг,
- пристапен пат, и
- регулација на коритото на р. Брегалница.

Ориентациона претсметковна вредност 7.500.000 н. дин.

1. 2 Хидромеханичка опрема-изработка, транспорт и монтажа:

а) решетка на влезот на доводниот тунел со механичка чистачка,

б) таблест водостански затворац,

в) цевовод под притисок.

Ориентациона претсметковна вредност 3.060.000 н. дин.

2. Објектот ХЕ „Калиманци“ се наоѓа во непосредна близина на браната „Калиманци“ на реката Брегалница, која е оддалечена од Кочани околу 20 км.

3. Финансиските средства, за работите од точка 1. и инвестиционо-техничката документација, ги обезбедува „Електростопанство“ — Скопје.

4. Крајни рокови за завршување на работите се:

4. 1 Градежни работи:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| а) доводни органи | 1. 2. 1968 год. |
| б) машинска зграда | 1. 11. 1968 год. |
| в) пристапен пат | 1. 11. 1968 год. |
| г) регулација на р. Брегалница | 1. 8. 1968 год. |

4. 2. Хидромеханичка опрема

- | | |
|--------------|------------------|
| а) изработка | 15. 1. 1968 год. |
| б) монтажа | 1. 4. 1968 год. |

5. Секој интересент со писмената пријава треба да достави:

- доказ за регистрација на претпријатието,
- писмено полномошно,
- список на расположива механизација и механизација која ја предвидува за изградба на овој објект,
- список на расположивиот стручен кадар, како и список на стручниот кадар кој би работел на овој објект,
- податоци за досега изградените слични објекти,
- преглед за ангажираноста на работите кои се во тек,
- финансиската состојба на претпријатието по завршната сметка за 1966 год.,
- податоци за кооперантите.

6. Изведувачите можат да се пријават посебно за секој вид работа или како кооперанти.

7. Можноста за учество во финансирањето од изведувачите ќе влијае во оцената при утврдувањето на поволноста.

8. Утврдувањето на подобноста на изведувачите ќе се изврши на 19. IX. 1967 год. во 9 ч. во просториите на „Електростопанство“ — Тиранска бр. 2 — Скопје (сала III кат). Пријавите за конкурсот да се предадат заклучно со 18. IX. 1967 год. По овој срок пристигнатите пријави не ќе се земаат предвид

9. Инвестиционо-техничката документација може да се види во „Електростопанство“ — Скопје, секој ден од 6—14 ч., освен во сабота и недела, а информации на телефон 34-210-214/27 или 36-968.

10. Учесниците ќе бидат известени за резултатот од конкурсот во рок од 10 дена по завршување на конкурсот, а оние кои ќе бидат прогласени за подобни ќе бидат повикани во одреден срок да поднесат понуди.

„ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО“ СКОПЈЕ

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН — ПРИЛЕП

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

ЗА ПРЕИЗБОР

1. Еден научен или виши научен соработник по заштита на тутунот — ентомолог.

У С Л О В И:

Покрај општите услови кандидатите треба да го исполнуваат и следниот услов:

— да имаат завршено земјоделско-шумарски факултет.

Со пријавата, кандидатот треба да ги приложи потребните документи според Основниот закон за работни односи и Законот за организација на научните дејности, биографија и трудови.

Личен доход според Правилникот за распределба на средствата за лични доходи во Институтот.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

ОД СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ

СОВЕТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ДАМЈАН ГРУЕВ“ С. РУСИНОВО

р а с п и ш у в а

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за слободно работно место НАСТАВНИК
по Биологија со Хемија

Кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

— да има завршено ПА соодветна група и регулирана воена обврска.

Личниот доход според Правилникот на училиштето.

Молби со потребната документација се доставуваат до Советот на училиштето.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето.

ОД СОВЕТОТ НА УЧИЛИШТЕТО

СОВЕТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЌ“, СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Еден наставник по македонски јазик,
2. Еден наставник по ОТО,
3. Еден наставник по музичко воспитување со водење на мешовит оркестар,

4. Двајца учители за одделенска настава,

5. Еден учител за работа со ученици во Домот за дневен престој,

6. Еден квалификуван или в. к. ложач на греење со мазут,

7. Еден чистач во Домот за дневен престој на учениците.

У С Л О В И:

Под т. 1. завршена ПА или Филозофски факултет соодветна група, положен стручен испит и четири години работно искуство во просветата ;

2. завршено ПА соодветна група;

3. завршена Средно музичко училиште или ПА — соодветна група, положен стручен испит и 4 години искуство во просвета;

4 и 5: завршена ПА — одделенска настава или учителска школа, положен стручен испит и четири години работно искуство во просвета;

6. квалификуван или в. к. ложач со искуство кој во летниот период ќе го одржува училишниот парк.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личниот доход во училиштето.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Врз основа на член 18 од Правилникот за работни односи,

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА КОМУНАЛНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ—ОХРИД

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места
во КЗСО — фил. Кичево

1. Референт по имотно-правни работи и работен стаж (1)

У С Л О В И:

Кандидатите да имаат високо образование — правен факултет, работно искуство од 3 години и положен стручен испит.

Молбите правилно таксирани со 0,50 н. дин. и потребни документи за засновање на работен однос да се достават на адреса:

Преку Филијалата за социјално осигурување — Кичево за Комуналниот завод за социјално осигурување — Конкурсна комисија — Охрид.

Конкурсот е во важност од денот на објавување во „Службен весник на СРМ“ сметано 15 дена.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личниот доход на КЗСО — Охрид.

Поблиски информации заинтересираните можат да добијат кај Управникот на Филијалата Кичево.

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА КЗСО — ОХРИД

ИСПРАВКА

Во „Службен весник на СРМ“, бр. 29 од 26. VIII. 1967 год. на стр. 591, во текстот на конкурсот на Централното основно училиште „Браќа Миладиновци“, с. Миладиновци, за кандидатот под 2, условите се изменети и гласат: завршена ПА — одделенска насока, или учителска школа.

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Капорановска Јанева Марија, од село Ниже Поле, Битолско, поднесе тужба во овој суд против Капорановски Ристо, сега во неизвесност. Се поканува тужениот Капорановски Ристо во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противен случај ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. 304/67. (72)

Бурник Марија, од Битола, ул. „Иван Милютиновиќ“ бр. 64/19, поднесе до овој суд тужба против Бурник Владимир, сега во неизвесност, за развод на брак.

Бидејќи тужениот Владимир е во неизвесност, со непозната адреса, тој се повикува во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противен случај ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 385/67. (73)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

При Општинскиот суд во Прилеп, се води постапка за докажување на загубено свидетелство за завршен III клас занаетчиско вечерно училиште во Прилеп, во учебната 1933/34 година на име Црвенковски Цанев Тодор, од Прилеп, ул. „Борка Талески“ број 73.

Се поканува секое лице кое го пронајде горенаведеното свидетелство, да јави во овој суд во срок од 3 месеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 640/67. (74)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 1093, страна 475, книга V, е запишано под фирма: Претпријатие за градежништво, промет и посредување во прометот „Извор“, Скопје, ул. „Индустриска“ број 1. Предмет на работењето на претпријатието е:

1) Ниско и високо-градба на градежни објекти, штали за сточарство, објекти за живинарство и други градежни и монтажни објекти за потребите на работни и други организации, кооперанти и други правни и физички лица.

2) Посредување преку продажба и набавка по даден налог за сметка на налогодавачот во свое име и во име на налогодавачот со вршење на услуги во прометот на стоки (посредување) со следните стоки:

- градежни материјали,
- производи од гума, каучук, пластични маси и друго,
- земјоделски машини и алати, вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата;
- житарици и млински преработки, стока и сточна храна, земјоделски производи, сточни производи, живина, јајца, пердуви и дивеч;
- мешовити индустриски стоки,
- стакло, порцелан и керамички стоки,
- електрични материјали,
- моторни возила, резервни делови и прибор,
- бои и лакови, хемикалии и прибор,
- железарија и метални стоки;
- хартија од секаков вид.

Претпријатието е основано од Задружниот совет на Сидаро-фасадерската и електроинсталатерската задруга „Извор“ — Скопје, со прераснување на задругата во претпријатие со одлука бр. 56 од 27. VI. 1967 година.

Лица овластени претпријатието да го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат се: Мицковски Живко Миливое, в.д. директор, и Крстевски Никола, квалификуван електричар.

Сидаро-фасадерската и електроинсталатерската задруга „Извор“ — Скопје, со прераснување во претпријатие се брише од регистарот на задругите во овој суд од рег. бр. 1088, страна 399, книга V.

Конституирањето на претпријатието ќе се изврши во срок од 15 дена.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 712/67 од 17. VII. 1967 година. (1206)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. XII. 1966 година под рег. бр. 1/59, книга П е запишано следното: Се проширува дејноста на продавницата број 11 во с. Подмол на Мешовитото трговско претпријатие „Црна Река“ од с. Тополчани, уште со: продажба на мало на следните стоки: мебел, електро уреди за домаќинството, радиоапарати и телевизори, канцелариски материјал и школски прибор.

Промената е запишана во регистарот врз основа на одлуката од работната заедница на Трговското претпријатие „Црна Река“ од с. Тополчани бр. 600 од 23. XII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 466/66. (105)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. XII. 1966 година под рег. број 1/59, книга П е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата бр. 12 во село Загорани на Мешовитото трговско претпријатие „Црна Река“ од с. Тополчани, уште со продажба на мало на мебел, електро уреди и школски прибор.

Промената е запишана во регистарот врз основа на одлуката од работната заедница на Трговското претпријатие „Црна Река“ од с. Тополчани бр. 601 од 23. XII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 467/66. (106)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16. XII. 1966 година под рег. број 13/58, книга П е запишано следното: Се менува фирмата на Продавницата во Прилеп на Индустриската за чевли од Суботица и ќе гласи: Индустрија обука и пластике „Солид“ — Суботица — Продавница во Прилеп, ул. „Борка Талевски“ бр. 34

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 430/66. (107)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9. XII. 1966 година под рег. број 5/56, книга П е запишано следното: Се проширува дејноста на Трговското претпријатие „Народен магазин“ од Прилеп, уште со: продажба на авто-делови, моторни возила и алати за моторни возила.

Промената е запишана во регистарот врз основа на одлуката од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Народен магазин“ од Прилеп број 1680 од 25. XI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 436/67. (108)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 228, страна 619 е запишано следното: Досегашниот потписник на Градската дрводелска машинска работилница „Богдан Караќостов“ од Титов Велес, Барбутов Панче, шеф на сметководството, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на работилницата е назначен Перуш Илиев Гајдов, шеф на сметководството. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник Цветков Кочов Петре, директор, сметано од 21. XII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 824/66 од 24. XII. 1966 година. (221)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. XII. 1966 година под рег. број 1/59, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата број 9 во село Чарлија на Мешовитото трговско претпријатие „Црна Река“ од с. Тополчани, уште со продажба на електро уреди и школски прибор.

Промената е запишана во регистарот врз основа на одлуката од работната заедница на Трговското претпријатие „Црна Река“ од с. Тополчани бр. 598 од 23. XII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 461/66. (103)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. XII. 1966 година под рег. бр. 1/59, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата број 10 во село Тополчани на Мешовитото трговско претпријатие „Црна Река“ од с. Тополчани, уште со продажба на мало на следните стоки: мебел, електро уреди за домаќинството, радиоапарати и телевизори, канцелариски материјали и школски прибор.

Промената е запишана во регистарот врз основа на одлуката од работната заедница на Трговското претпријатие „Црна Река“ од с. Тополчани број 599 од 23. XII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 465/66. (104)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 291, страна 1141, книга I, е запишана под фирма: Претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ — Тетозо — Продавница број 31 во село Долно Палчиште. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки на мало од следните структури: животни продукти и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазира, уља и масти, порцелан и керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи воз база на шеќер и какао, млечни преработки и сுவомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил хемиски и електрични прибор, брашно, жито, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, риби и готови јадења.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ — Тетозо со одлука број 2428 од 20. V. 1967 година.

Раководител на продавницата е Зибири Мухамед. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 509/67 од 15. VI. 1967 година. (1149)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, под рег. број 887, страна 143, книга IV е запишано следното: Дејноста на Складот во Скопје на улица Фестивалска сала — Сајмиште на Трговското претпријатие за промет со кожи и прибор на големо и мало „Ангрокожа“ — Белград, во иднина се проширува и со: промет на големо, производи од гума, каучук и пластични маси, согласно решението за

регистрација на матичното претпријатие Фи бр. 461/61 од 5. IV. 1961 година на Окружниот стопански суд во Белград.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 567/67 од 16. VI. 1967 година. (1001)

ИСПРАВКА

Во „Службен весник на СРМ“, бр. 25 од 7. VII. 1967 година, на страна 525, во текстот на регистрацијата објавена под број 1153, во ред четврти одозгора наместо зборот „Агроцентар“, треба да стои зборот „Ангроцентар“. И во текстот на огласот објавен под број 1154, во ред четврти одозгора наместо зборот „Агроцентар“, треба да стои зборот „Ангроцентар“.

Од Редакцијата

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите на 14. III. 1967 година, страна 160, реден број 2 е запишана под назив: Работилница, Делчево — Испостава во Пробиштип.

Испоставата ќе ги обавува следните дејности: — Стручно оспособување на времено безработни лица — металски смер.

Испоставата за време на практичната обука за стручно оспособување ќе произведува и врши оправка и тоа: производи на сите видови огради, тераси, киосци за продавници; поправка на разни моторни возила, правење на разни сталажи, разни завои и навои, осовини, спојници, клезми, разни челични конструкции, сечење и бушење на разни профили, поправка на разни електро-уреди и други видови производи од металска струка.

Испоставата е основана од страна на Општинскиот завод за запослување работници — Делчево. Овластено лице за потпишување на Испоставата е Благој Величков Монеvски.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката на заводот за запослување на работници — Пробиштип бр. 01-377 од 13. XII. 1965 година и потврдата на Собранието на општината Пробиштип од 14. III. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 18/67. (867)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите на 27. II. 1967 година, страна 160, реден број 1 е запишан под назив: Општински завод за запослување на работници, со седиште во Делчево.

Новооснованиот завод ќе ги опфаќа подрачјата на општините Делчево и Пробиштип.

Заводот ќе ги обавува следните дејности: — Вршење на аналитичко-стручни работи, организациони работи во областа на запослувањето од надлежноста сходно чл. 30 и 31 и др. од Основниот закон за организација и финансирање на запослувањето („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 15/65) и други прописи донесени врз закон. Овие дејности се исти за двете подрачја.

В.д. директор на установата е Тасе Стоицов Георгиеvски.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на решението на Собранието на општината Делчево бр. 189 од 3. X. 1966 год. и спогодбата на Собранието на општините Делчево и Пробиштип. бр. 01-2190/1 од 10. XI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 111/66. (860)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. број 538, страна 191, книга III е запишан под назив: Завод за техничка сигурност во Скопје. Предмет на работењето на заводот е: испитување на правилноста

на конструкциите на машините од гледна точка на сигурност при работата; испитување квалитетот на материјалот на машините и машинските уреди, нивната отпорност на свиткување и кинење, како и безбедност при работа со истите; испитување на уредите и инсталациите од аспект како се истите сместени во работните простории и дали овозможуваат безбедно функционирање на процесот на производство како и дали некои од нив не претставуваат животна и здравствена опасност.

Заводот испитува дали се правилно поставени уредите за вентилација и климатизација, правосилноста на нивното функционирање за одвод на штетни гасови, испарување, прав и др.; се грижи за ефикасноста на личните заштитни средства, како и нивна штетност со оглед на конструкцијата и материјалот од кои се направени; за изработување на конструкциони и инвестициони елаборати, шеми и планови за изработка на нови машини или машински уреди, за нивното изменување и дополнување; врши испитување на технолошките процеси и усовршување на заштита при работа и подобрување на работните услови, прибира и обработува материјали, како истите би се приближиле до сите заинтересирани организации, по пат на печатење на публикации, брошури и сл. Покрај тоа Заводот организира курсеви, семинари и симпозиуми и ползува други методи за образование, со цел да се издигнат стручно кадри во работните организации кои работат на проблемот — заштита при работата. Заводот ќе врши и други работи кои служат за унапредување на системот за заштита при работа.

Заводот за техничка сигурност го основа работната заедница на Заводот за заштита при работата — Скопје од одржаната седница на 4. III. 1967 година.

Заводот за техничка сигурност — Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Божидар Костовски, в.д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 26/67. од 4-III-1967 год. (410)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. број 14, страна 55, книга I, е запишано под назив: Факултетско земјоделско стопанство од с. Трубарево — Продавница број 2 во Скопје на пазар „Буњаковец“, ул. „Партизанска“, Предмет на работењето на продавницата е продажба на: млеко, млечни производи и земјоделски производи што стопанството ги произведува.

Продавницата ја основа Факултетското земјоделско стопанство, с. Трубарево со решение на Собранието на општината Идадија — Скопје број 2636 од 13. II. 1967 година.

Раководител на продавницата е Саво Блажевски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува стопанството во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 24 од 21. III. 1967 (478)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите на 25. III. 1967 година, рег. бр. 9/67, е запишана под назив: Виша економска школа во Прилеп, ул. „Марксва“.

Школата е наставно-образовна установа која подготвува кадри со виша стручна подготовка за економско-комерцијални и финансиски работи во работни организации.

Школата ја основа Републичкиот извршен совет со решение број 09-1864/3 од 8. X. 1960 година.

Директор на школата е Љупчо Ади Митрески, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 13/67. (647)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите на 26. IV. 1967 година, рег. број 12/67, е запишана под назив: Стационарна здравствена установа за лекување на деца заболени од ревматични и други заболувања — Охрид. Предмет на работењето на здравствената установа е: лекување на деца заболени од ревматични и други заболувања и дејноста предвидена со член 87 од Законот за здравствена заштита и организација на здравствената служба („Сл. весник на НРМ“ бр. 17/61 и „Сл. весник на СРМ“ бр. 16/65).

Стационарната здравствена установа ја основа Собранието на Републиката заедница на социјално осигурување на работниците од Скопје со решение — одлука број 02-1087/1 од 30. III. 1967 година.

Здравствената установа ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува д-р. Перо Тилевски, в.д. управител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 20/67. (730)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 542, страна 215, книга III, е запишан под назив: Буковичка бања — бањско и климатско леčiliште — Аранѓеловац — Прихватен магацин во Скопје, ул. „11 октомври“ бр. 123. Предмет на работењето е продажба на минерална вода и газирани пијалоци.

Основач на прихватниот магацин е Советот на работната заедница на установата Буковичка бања — бањско и климатско леčiliште — Аранѓеловац, со одлука од одржаната седница на 26. IX. 1966 година.

Прихватниот магацин во Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Симоновски Перо, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје Ус. бр. 41 од 21. IV. 1967 година. (759)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите на 25. XI. 1966 година на страна 48, реден број 3 е запишано: Досегашниот директор на Заводот за запослување на работници од Кочани, Илија Солтиров Илиев, е разрешен од должност, за директор е именуван Петар Јорданов Арсов.

Промената на директорот е запишана во регистарот врз основа одлуката на Работната заедница на установата бр. 284 од 29. IV. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 92/66. (120)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 272, страна 111, книга II се запишува следното: Досегашниот в.д. директор на Заводот за запослување на работници, Куманово, Амети Мумин, е разрешен од должност и на истиот му престанува правото за потпишување.

За директор на Заводот за запослување на работници, Куманово, е именуван Трајковски Љубомир, кој истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Крстевски Драган, секретар, сметано од 6. I. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 2 од 12. I. 1967 година. (226)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите на 30. I. 1967 година под рег. број 78/65, е запишано следното: Се менува фирмата на Централното основно училиште „Елисие Поповски-Марко“ од село Врбјани која ќе гласи: Спомен основно училиште „11 ноември“, Сливовски Анови.

Оваа промена е извршена врз основа решение то од Општинското собрание — Охрид бр. 01-15083 од 3. XI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 147/66. (356)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите рег. бр. 444, страна 655, книга II, се запишува следното: Досегашниот директор на Гимназијата „Панче Попоски“ — Гостивар, Огњан Гаврилоски, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в.д. директор на Гимназијата „Панче Попоски“ — Гостивар е именуван Џеват Креци, кој гимназијата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Мира Кочкоска, режисер, сметано од 18. I. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 10 од 20. II. 1967 година. (390)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите рег. бр. 257, страна 51, книга II, се запишува следното: На Курчиева Никола Зора, досегашен потписник на Управата за градска чистота — Титов Телес и престанува правото за потпишување, но и понатаму останува на работа во установата.

За потписник на Управата за градска чистота — Титов Велес, е назначена Маркова Петрова Анка, шеф на сметководството, која установата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Леорски Панов Киро, директор, сметано од 28. II. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 21 од 4. III. 1967 година. (440)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите рег. бр. 434, страна 614, книга II, се запишува следното: Фирмата на Младинскиот детски театар — Скопје, согласно Одлуката на советот број 322 од 1. IV. 1967 година се менува и ќе гласи: Детски театар — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 36 од 1. IV. 1967 година. (554)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 254, страна 39, книга II, се запишува следното: Дејноста на Земјоделското училиште „Моша Пијаде“ — Тетово се проширува согласно Одлуката на Советот на работната заедница и решението на Собранието на општината Тетово бр. 04-2332/1 од 14. III. 1967 година и со: производство на семенски материјал и расплоден добиток; специјализација на стручни кадри, производство на земјоделски производи за пласман на пазарот и за потребите на интернатот при училиштето; педолошко испитување на почвите на својата економија и на други работни организации и индивидуални земјоделски производители; изработка на инвестициони програми, организирање заштита на културите од болести, штетници и плевели на својата економија, работни организации и земјоделски производители; вршење услуги со својата механизација на работни организации и индивидуални производители, производство на сточни производи за пласман на пазарот и домот при училиштето; развивање и применување на кооперативни односи; продажба на сопствено производство преку продавници, одржување на постојните и подигнување на нови паркови во градот и други населени места; производство на разни декоративни цвеќиња и украсни растенија, грмушки за пласман на пазарот и свои потреби; примање во домот на училиштето ученици од своето и други училишта од градот, разни екскурзии на ученици од надвор и други групни патувања и спортски друштва на преноќиште и храна, како и да организира расадничко производство и да врши продажба на сите видови овошни, шумски и лозни садници.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 32 од 21. III. 1967 година. (479)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите рег. број 452, страна 685, книга II, се запишува следното: Се брише од регистарот на установите во овој суд од рег. бр. 452, страна 685, книга II, Работната единица — Завод — Скопје, населба „Чаир“ на Заводот за заштита на работа — Ниш, согласно Одлуката број 041015-546/2 од 13. II. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 13 од 17. II. 1967 година. (555)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 372, страна 523, книга II се запишува следното: Досегашниот потписник на Управата за комунални работи и чистота — село Градско, Горе Андреевски, книговодител е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на Управата за комунални работи и чистота, село Градско е назначен Нацковски Јорданов Киро, кој установата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Алексос Петрушевски, в.д. директор, сметано од 3. IV. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 38 од 7. IV. 1967 година. (613)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите рег. број 377, страна 386, книга II, е запишано следното: Дејноста на Заедницата на здравствените установи на СРМ — Скопје, согласно Одлуката на управниот одбор бр. 01-270 од 7. III. 1967 година и решението број 02-276/3 од 6. IV. 1967 година на собранието на Заедницата во иднина се менува и ќе гласи: Давање на економско-книговодствена, стручно-фармацевтска и друга помош, како и одржување и поправка на медицински апарати и инструменти, посредување и набавка на медицинска опрема и материјали за потребите на здравствените установи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 31 од 11. IV. 1967 година. (760)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите рег. број 545, страна 227, книга III, се запишува следното: Управата за комунално уредување на градежното земјиште — Македонски Брод е конституирана на 22. IV. 1967 година, согласно решението бр. 26/1 од 22. IV. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 45 од 12. V. 1967 година. (839)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите на 3. III. 1967 година на страна 104, реден број 2 е запишано следното: Се проширува предметот на работата на Кино-установата „Култура“ од Винаца уште со: вршење на услуги за изведување на електрични инсталации, оправка на радио и телевизорски приемници и разладни уреди.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот врз основа, одлуката од Работната заедница на установата бр. 15 од 28. I. 1967 година и решението на Собранието на општината Винаца бр. 0504-436 од 14. II. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 14/67. (865)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите на 6. II. 1967 година на страна 120, реден број 2, е запишано следното: Досегашниот директор на Општинската аптека „Хигија“ од Винаца, Ката Благоева Чергарска, е разрешена од должност. За директор е именувана Марија Миткова Василева.

Промената на директорот е запишана во регистарот врз основа одлуката на Работничкиот совет на установата број 59 од 14. XII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 8/67. (866)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите на 5. IV. 1967 година, страна 131, реден број 2, е запишано следното: Се става под принудна управа Заштитната работилница за професионална рехабилитација и запослување на инвалиди „Нов дом“ од Штип.

За прирелен управник е назначен Душко Илиев Биков, кој е овластен да ја потпишува и претставува.

Му престанува правото за потпишување на досегашниот в.д. директор Трајко Славков.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на решението на Собранието на општината Штип бр. 01-155/1 од 9. I. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 19/67. (869)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите на 3. III. 1967 година, страна 65, реден број 2, е запишано следното: Престана со работа Заводот за запослување на работници од Берово, бидејќи истиот се припои кон Општинскиот завод за запослување на работници од Делчево.

Престанувањето на работата на Заводот за запослување работници е запишано во регистарот, врз основа одлуката на Собранието на Општинската заедница за работите на запослувањето бр. 01-37/1 од 30. I. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 13/67. (859)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите на 6. II. 1967 година, страна 159, реден број 2, е запишано конституирањето на Установата за комунални услуги „Брегалница“ од Делчево, кое е извршено на 19. I. 1967 година.

Директорот Љубен Манчевски и натаму ќе ја потпишува установата.

Конституирањето е запишано во регистарот врз основа на записникот на Работничкиот совет на установата бр. 01-19 од 28. I. 1967 година и уверението на Отсекот за контрола при Собранието на општината Делчево бр. 06-429 од 28. I. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 9/67. (861)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите на 27. II. 1967 година, страна 12, реден број 2, е запишано следното: Се менува фирмата на Централното основно училиште „Кузман Јосифовски — Питу“ од село Горобинци, Св. Николе, кое ќе се вика: Основно училиште „Милан Јефтовиќ“, с. Горобинци.

Промената на фирмата е запишана во регистарот врз основа на решението на Собранието на општината Св. Николе бр. 01-2600 од 18. XI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 6/67. (862)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите на 13. I. 1967 година, страна 52, реден број 2, се запиша прераснувањето на Основното училиште „Мирче Ацев“ од с. Кучичино, Кочанско, во Самостојно осумгодишно училиште од I до VIII одделение „Мирче Ацев“ с. Кучичино, Кочанско.

Училиштето ќе ги опфаќа и селата Теранци и Бурилчево.

Прераснувањето на училиштето е запишано во регистарот врз основа на решението на Собранието на општината Кочани бр. 01-7283/1 од 31. X. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 2/67. (864)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите на 13. II. 1967 година, страна 93, реден број 2, е запишано следното: Се менува фирмата на Основното осумгодишно училиште „Борис Кидрич“ од с. Три Чешми, Штипско, кое ќе се вика: Централно основно училиште „Борис Кидрич“, со седиште во село Три Чешми. Училиштето ќе ги опфаќа и селата: Врсаково, Доброшани, Судик, Криви Дол, Сушево и Тестемелци.

Промената на фирмата е запишана во регистарот врз основа на решението на Собранието на општината Штип бр. 01/1-65 од 26. XII. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 10/67. (871)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите на 28. I. 1967 година, страна 1, реден број 2, е запишано следното: Досегашниот в.д. директор, на Медицинскиот центар од Штип, Тодор Гајдарски, е разрешен од должност. За директор е именуван Тихомир Манев Милев.

Истовремено се запишаа и новоназначените овластени лица Трајко Симеонов Спасов, помошник директор, и Анастас Наков Николов, шеф на сметководството.

Промената на досегашниот в.д. директор, како и новите овластени потписници се запишаа во регистарот врз основа одлуката на Управниот одбор на установата бр. 06-6083 од 30. XII. 1966 година и решението на Собранието на општината Штип. бр. 01-11281 од 6. XII. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 3/67. (873)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Лична карта рег. бр. 342, серија бр. ОА 056342 на име Фазлија Рамиз Мислими, Винаца.

Загубеноо свидетелство за завршен II клас гимназија, издадено од Гимназијата во Крагујевац, на име Петар Васил Орански, Скопје. (5151)

Загубениот бланко бариран чек бр. АО 225344 на „Колектив“ — Скопје. (5152)

Загубеноо свидетелство за положен матурски испит Дел. бр. 603/52 издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Мирослав Максимовски, ул. „Стиф Наумов“ бр. 26 — Скопје. (5153)

Свидетелство за завршена I година хемиско училиште на име Боро Стефановски, ул. „К. Крстески“ бр. 21, Прилеп. (1475)

Свидетелство од VII одделение на име Ленча Лазова, с. Марена, Вагдарци. (1476)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Гостивар на име Лазар Јефтовски, ул. „ЈНА“ бр. 242, Гостивар. (1477)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Делчево на име Љиљана Филиповска, ул. „Осоговска“ бр. 4, Делчево. (1478)

Работна книшка рег. бр. 775, серија бр. 348526, издадена од Собранието на општината Кратово на име Цветан Ѓорѓи Миланов, с. Куклица, Кратово.

Работна книшка рег. бр. 1260, серија бр. 202833, издадена од Собранието на општината Кратово на име Владе Киро Илиевски, с. Пендак, Кратово.

Здравствена легитимација бр. 11905, издадена од ЗСО — Кр. Паланка на име Иван Спасов Ди-митровски, с. Мартиница, Кр. Паланка. (1481)

Здравствена легитимација на име Драгица Кузман Тодорова, ул. „Максим Горки“ бр. 23, Т. Велес.

Здравствена легитимација бр. 186/94 на име Ја-годин Николе Мило, Г. П. „Тунелоградња“, с. Па-далиште, Гостивар. (1483)

- Здравствена легитимација бр. 83351 на име Ли-
дија В. Ангеловска, ул. „Јане Сандански“ бр. 16,
Тетово. (1484)
- Сообраќајна дозвола бр. 816, од кола марка
„Фиат 72“ бр. 1837, сопственост на Специјалната
болница за ТБЦ, с. Лешок, Тетово. (1485)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 7, из-
дадена од КЗСО — Штип на име Родна Тасева, с.
Карабинци, Штип. (1486)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО —
Св. Николе на име Глигор Василев Пецовски, Дел-
чево. (1487)
- Здравствена легитимација на име Убавка Спа-
совска, с. Копанце, Тетово. (1488)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Дончо Д. Стаменковски, с. Мршеви,
Скопје. (1489)
- Пасош бр. ЕМ 033000, издаден од СВР — Ско-
пје на име Таба Демирова, Скопје. (1490)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Бранко Ичукаев, Скопје. (1491)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Сузана Михајловиќ, Скопје. (1492)
- Уверение бр. 2752/25. V. 1966, издадено од Во-
ени отсек Скопје на име Назиф Осман Ајдерпа-
шиќ, с. Орланци, Скопје. (1493)
- Потврда за набавка на оружје бр. 04-22-361 од
28. II. 1967 год. издадена од СВР — Скопје на име
Афис Алити, ул. „142“ бр. 50, Скопје. (1494)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Пепа Василевски, Скопје. (1495)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Џељал Јашаровски, Скопје. (1496)
- Работна книшка бр. 378, издадена од Бирото за
посредување на трудот — Скопје на име Барије
Џевадин, Скопје. (1497)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО —
Скопје на име Сурија и Зулфикар Ибраими, Ско-
пје. (1498)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Тодор Огњановски, Скопје. (1499)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Борис Ивановски, Скопје. (1500)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Димитар Пискачев, Скопје. (1501)
- Работна книшка бр. 105017, издадена од Бирото
за посредување на трудот — Скопје на име Илми
Османи, Скопје. (1502)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Ленче Мицеска, Скопје. (1503)
- Воена книшка издадена од Београд на име Пан-
та Д. Блажевски, Скопје. (1504)
- Здравствена легитимација бр. 7582, издадена од
КЗСО — Крушево на име Елисавета Владо Нај-
денова, ул. „Томе Никле“ бр. 58, Крушево. (1505)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 604,
на име Слободанка Котевска, с. Билјаник, Битола.
- Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Борис Стојановски, с.
Лисолај, Битола. (1507)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена
од ЗСО — Битола на име Веџије Корчаревска, с.
Кишава, Битола. (1508)
- Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Драги Стојановски, с.
Лисолај, Битола. (1509)
- Работна книшка бр. 28367, издадена од Битола
на име Зариф Абдураман, ул. „Козјак“ бр. 35, Би-
тола. (1510)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Прилеп на име Стеван Ицески, ул. „Маркова“ бр.
114а, Прилеп. (1511)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Ресен на име Елеонора Сане Крстевска, с. Евла,
Ресен. (1513)
- Ученичка книшка од V одделение, издадена од
Основното училиште „Мите Богоевски“ — Ресен
на име Узаир Елмазовски, ул. „Милан Думов“ бр.
6, Ресен. (1514)
- Работна книшка бр. 1209, издадена од Кавадар-
ци на име Ордан Трајков Атанасов, Кавадарци.
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 5428
на име Рамадан Весели, с. Порој, Тетово. (1516)
- Книшка за повластено возење на воен инва-
лид 126329 од Тетово на име Сами Бислими, ул.
„Вардарска“ б. б., Тетово. (1517)
- Здравствена легитимација на име Коце С. Ри-
стов, с. Истибање, Кочани. (1518)
- Земјоделска здравствена легитимација на име
Лазар Арсов, с. Црн Камен, Кочани. (1519)
- Земјоделска здравствена легитимација на име
Крум Арсов, с. Црн Камен, Кочани. (1520)
- Здравствена легитимација бр. 3466, издадена
од ЗСО — Скопје на име Горги Маневски, Скопје.
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Блашка Ј. Ордановска, Скопје. (1907)
- Регистарска таблица бр. СК 12-161, издадена од
СВР — Скопје на име Милан Митевски, Скопје
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Индер Мустафовски, Скопје. (1909)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Бајрам Азировиќ, Скопје. (1910)
- Скопје на име Александра Костовска, Скопје. (1911)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Глигор Карајевски, Скопје. (1912)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Никола Јовановски, Скопје. (1913)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Мидуше Алидеми, Скопје. (1914)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Васил Панчев Велков, Скопје. (1915)
- Здравствена легитимација бр. 36289, издадена од
ЗСО — Гостивар на име Симјан Никоски, Скопје.
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Трајко Малановски, Скопје. (1917)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Адвија Усеинова, Скопје. (1918)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Јован Наумовски, Скопје. (1919)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Васвита Јазова, Скопје. (1920)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Ханифе Нериповиќ Скопје. (1921)
- Здравствена легитимација бр. 121097, издадена
од ЗСО — Скопје на име Милорад Јовановски,
Скопје. (1922)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Благоја Мирчевски, Скопје. (1923)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Благона Рајкова, Скопје. (1924)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Виолета Митева, Скопје. (1925)
- Здравствена легитимација бр. 202770, издадена
од ЗСО — Скопје, на име Весел А. Весели, Скопје.
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Емина Шабановска, Скопје. (1927)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Невена Митревска, Скопје. (1928)
- Здравствена легитимација бр. 399663, издадена
од ЗСО — Скопје на име Елена Ангелкоска, Скопје
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Јусуф Мустафа, Скопје. (1930)

СОДРЖИНА

Стр.

300. Решение од Републичкиот секретаријат
за правосудство — — — — — 593